

Врз основа на Член 22 став 2. и Член 23 став 2. Од Законот за Работни односи Кроација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување – Скопје на ден 26.08.2016 година го распиша следниот:

## **О Г Л А С ЗА ВРАБОТУВАЊЕ**

Потреба од засновање на работен однос на работници на определено време за извршување на работни задачи за регионите на Друштвото: Радовиш, Струмица, Тетово, Кичево, Гевгелија, Охрид, Струга, Штип, Гостивар, Кавадарци, Неготино, Битола, Прилеп и Скопје

за следното работно место :

### **СОВЕТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЕКТОРОТ ЗА ПРОДАЖБА**

#### **Извршители**

-20

#### **Потребни квалификации и способности:**

- ССС, ВСС
- Развиени комуникациски способности и јасна комуникација
- Развиени организациски способности
- Отвореност за учење нови работи и прифаќање предизвици
- Способност за тимска работа
- Способност за работа под притисок и конструктивно решавање на работни предизвици
- Целосна посветеност кон работната задача
- Лојалност
- Познавање на работа со компјутер
- Искуство во осигурување (не е задолжително но ќе се смета како предност)

#### **Услови и бенефиции:**

- Работното време исполнува 40 часа - полно работно време
- Посета на обуки
- Можност за напредување (од пониско кон повисоко ниво)
- Почетната месечна нето плата ќе исполнува износ од 10.080,00 денари + варијабилен дел од остварена премија за осигурување и други бенефити.

#### **Потребна документација:**

- CV биографија
- Мотивационо писмо
- Доказ за завршено образование

Огласот трае 15 дена вклучувајќи го и денот на објавувањето.

Изборот меѓу пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45 (четириесет и пет) дена по завршувањето на огласот.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите, апликациите да ги испратат на е-маил адреса [hr@crosig.mk](mailto:hr@crosig.mk) со назнака - „ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СОВЕТНИК ЗА ПРОДАЖБА” со задолжителна назнака на градот/регионот или на поштенска адреса Св. „Кирил и Методиј” бр. 20, 2 кат 1000 Скопје. Поштенски факс 360.

Доколку Вашите квалификации ги исполнуваат нашите потреби и барања, телефонски или писмено ќе бидете повикани на разговор.

Со испраќање на апликација за вработување апликантите се согласни своите лични податоци да се користат за намена на Огласот за вработување

***Кроација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување- Скопје***